

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ

**Извештај на раководството
за Финансиски извештаи за 2017 година**

СОДРЖИНА

Извештај за сеопфатна добивка

Извештај за финансиска состојба

Извештај за промените во главнината

Извештај за паричните текови

Белешки кон финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

На 31 декември 2017

(Во илјади Денари)

	31 декември 2017	31 декември 2016
Приходи од продажба	170,605.	229,008
Останати приходи	118,179.	122,184
Вкупно оперативни приходи	288.784.	351,192
Трошоци		
Трошоци за материјали и енергија	(31,156.)	(42,085)
Трошоци за услуги	(15,668.)	(18,676)
Амортизација и депрецијација	(84,318.)	(109,157)
Трошоци за вработените	(55,550.)	(60,000)
Останати оперативни трошоци	(52,279.)	(67,576)
	(238,971.)	(297,494)
Финансиски (трошоци) / приходи - нето	1263	(318)
Добивка / (загуба) пред оданочување	51,076,	53,380
Данок на добивка	(5,525.)	(7,149)
Добивка / (загуба) по оданочување	45,551	46,231
Останата сеопфатна добивка		
Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) за годината	45.551	46,231

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи се одобрени од раководството на Претпријатието на _____,
2017 година.

Одделение за финансии и сметководство

Овластен сметководител


Снежана Стојановска



ЈП Македонска радиодифузија

В.д. Директор

М.р. Абдула Бајрами



ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината што завршува на 31 декември 2017
(Во илјади Денари)

	Белешка	Година што завршува на 31 декември	
		2017	2016
СРЕДСТВА			
<i>Нетековни средства</i>			
Материјални и нематеријални средства-нето	2.5;11	371.326	410,371
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквиваленти на парични средства	2.7;12	179.160	184,555
Побарувања од купувачи	2.9;13	9.892	16,983
Други побарувања	14	1.286	347
Залихи	2.6;15	36.203	37,507
		226.541	239,392
ВКУПНО СРЕДСТВА		597.867	649,763
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
<i>Сопственичка главнина</i>			
Државен(јавен) капитал	21	365,360	365,360
Акумулирана добивка / (загуба)	21	46.435	886
Законски резерви		6299	6299
Ревалоризациони резерви		799	
		412.594	372545
<i>Долгорочни обврски</i>			
Обврска за одложен приход од државни поддршки	2.11;19	107.970	184,422
Долгорочна финансиска обврска	20	8.384	14,315
		116.354	198,737
<i>Краткорочни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	16	12.156	23993
Краткорочни финансиски обврски	18	15.340	16,787
Останати обврски	17	41.423	37,701
		68.919	78481
ВКУПНО СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		597.867	649,763

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

Година што завршува на 31 декември 2017

(Во илјади Денари)

	Државен (јавен) капитал	Законска резерва и реавалоризациона резерва	Акуму лирана добивка/ (загуба)	ВКУПНО
Состојба, 1 јануари 2017	365360	6299	886	372.545
Ревалоризациона резерва		796		796
Нето добивка за тековната 2017 година			45.551	45.551
Состојба, 31 декември 2017	365360	7095	46437	418.892
Состојба, 1 јануари 2016	365,360	6,299	(45.347)	326.312
Нето добивка за 2016 година	-	-	46.231	46.231
Состојба, 31 декември 2016	365,360	6,299	886	372.545

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2017

(Во илјади Денари)

Година што завршува на

31,12,

31,12,

2.017

2016

Парични текови од деловни активности		
Добивка (загуба) пред оданочување;	51.076	53.380
провизија	151	183
поврат на погрешни уплати		
Одлив нетековен дел-прилив нетековен дел	-10.894	5.843
Усогласување за:		
Амортизација и депрецијација	84.318	109.156
Одложен приход од државни поддршки		
Промени во капиталот	-46.348	886
Намалување / (зголемување) на побарувања од купувачи и други побарувања	-6.868	-8.795
Намалување / (зголемување) на залихите	-8.171	-5.937
Зголемување / (намалување) на обврски кон добавувачи и други тековни обврски и ПБР	-76.453	-128.981
Пресметан данок на добивка	-7.195	-7.149
Нето парични средства од деловни активности	-20.384	18.586
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	-35.317	-8297
Нето парични средства користени за инвестициони активности	-35.317	-8.297
Парични текови од финансиски активности		
Прилив од државни поддршки	57.000	0
(Отплата) / прилив од долгорочни и краткорочни финансиски обврски	-6.695	-6.562
Нето парични средства користени за финансиски активности	50.305	-6.562
Нето зголемување / (намалување) на парични средства и еквиваленти на парични средства	-5.396	3.727
Парични средства и еквиваленти на парични средства на почеток на годината	184.555	180.828
Парични средства и еквиваленти на парични средства на крајот на годината	179.159	184.555

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ (во натамошниот текст: “Претпријатието”) е јавно претпријатие основано од Владата на Република Македонија со Законот за основање на ЈП Македонска радиодифузија, донесен на 28.01.1998 година.

Претпријатието е регистрирано во Централен Регистер на Република Македонија под ЕМБС бр.5218837 и Деловоден број:30120120032220.

Седиште: Булевар Гоце Делчев бр. 18-Скопје

Дејности

Во согласност со член 5 од Законот за основање на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје (Службен весник на РМ бр.6/98 и дополнување во бр. 98/2000), Претпријатието ги извршува следните дејности:

- развој, проектирање, изградба, одржување и употреба на основната радиодифузна мрежа на територијата на Република Македонија;
- обезбедување пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и други информациски содржини наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска радио-телевизиска мрежа на територијата на Република Македонија;
- обезбедување на телетекст, пренос на податоци преку радио и други услуги преку основната радиодифузна мрежа;
- обезбедување емитување на посебни програми за информирање, зачувување на културните и историските традиции и за одржување и унапредување на врските со иселениците и другите граѓани од Република Македонија кои живеат во соседните земји, Европа и на други континенти; и
- контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Македонија со радио и телевизиски сигнали емитувани од МРТ, како и контрола и мерење на пречки од други радиодифузни станици.

Јавното претпријатие може да остварува и дополнителни активности и услуги со надомест, по други радиодифузни мрежи, поврзани со основната дејност, а особено заради целосно и економично користење на техничките и човечките капацитети и остварување на дополнителен приход.

Основната дејност

61.20: дејности на безжични телекомуникации – развој, проектирање, изградба и одржување на основната радиодифузна мрежа на територијата на Република Македонија.

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО (Продолжува)

Извршување на дејностите

Претпријатието ги извршува своите активности преку:

- три радио мрежи на ултра кратки бранови (ВХВ / ФМ);
- една радио мрежа на средни бранови (СБ);
- дигитален мултиплекс (ДВБ-Т); и
- мрежа за микробранови дигитални преносни врски.

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

Претпријатието е формирано со цел да ги исполнува јавните потреби на граѓаните со ефикасно и економично располагање и користење на собраните средства од дадените услуги кои ги обавува во склоп на својата дејност.

Законска рамка

Претпријатието ја обавува својата дејност врз основ на следните закони:

Закони	Објава
Закон за основање на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје	Службен весник на РМ бр.6/98 и дополнување во 98/2000).
Закон за јавни претпријатија	Службен весник на РМ бр.38/96;6/02;40/03;49/06;22/07;83/09 и 97/10)
Закон за електронски комуникации	Службен весник на РМ бр.39/2014, 188/2014
Закон за радиодифузна дејност	Службен весник на РМ бр.100/2005; 19/2007; 103/2008; 6/10; 97/2011 и 145/2010.
Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	Службан весник на РМ бр. 184/2013;13/2013; 44/2014; 101/2014; 132/2014

Организационата структура на Претпријатието (до ниво на сектор) е следна:

Деловни единици /сектори

ДЕ Пренос и емитување

- Сектор Предавателна техника
- Сектор Репетиторска техника
- Сектор Телекомуникации

ДЕ Инженеринг

- Сектор Заедничка техника
- Сектор за развој и инвестиции

ДЕ ЕПОР

- Сектор за економски работи
- Сектор за правни, кадровски и општи работи

Органи на Претпријатието, согласно член 16 од Законот за јавни претпријатија се Управниот одбор, Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење и Директорот.

Управен одбор

Управниот одбор на 31.12.2017 година е во следниот состав:

Име и презиме	Позиција во УО
1. Златко Кофиловски	Претседател
2. Размена Чекич Дуровиќ	Заменик претседател
3. Дионис Танаскоски	Член
4. Билјана Боцеска	Член
5. Бујар Бајрами	Член
6. Теута Арифи	Член

Надзорен одбор за контрола на материјално-финаниското работење

Надзорниот одбор на 31.12.2017 година работи во следниот состав:

	Име и презиме	Позиција во НО
1.	Небојша Трајковски	Претседател
2.	Сашо Јаковлевски	Заменик претседател
3.	Анка Тодосиева	Член
4.	Валентин Тасевски	Член
5.	Магдалена Савеска	Член

Директор

На 31 декември 2017 година, В.Д. Директор на Претпријатието е М-р Абдула Бајрами, именуван од страна на Управниот одбор со Решение бр.02-1148/1од 08,11,2017 година.

На 31.12.2017 година, Претпријатието има 123 вработени (2016: 135 вработени.)

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со измените на Законот за јавни претпријатија објавени во (“Службен весник на Република Македонија” бр. 83/09); одредбите на Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07 87/08) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година, утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2 Политика за евидентирање на приходите

Претпријатието остварува приходи од радиодифузна дејност и од сопствени услуги.

Радиодифузна такса

Претставува јавна давачка што служи за покривање на трошоците за создавање и емитување на програми и за техничко-технолошки развој на дејноста.

Радиодифузната такса се плаќа месечно во износ од 190 денари. Износот се менува еднаш годишно во зависност од висината на трошоците за живот од претходната година, објавен од Државниот завод за статистика. Според Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Сл. Весник 184/2013 година, ЈРП МРТ води регистар на обврзници, а пресметувањето, утврдување на висината и наплата во име и за сметка на МРТ ги врши

Управата за јавни приходи. Наплатата се врши на собирни сметки на МРТ, од каде уплатените средства, по задржување 3% провизија за УЈП, се насочуваат на корисниците наведени во член 135 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. ЈП Македонска радиодифузија, во согласност со член 140 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, добива 19,5% од уплатата за одржување и употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа.

Во 2012 година, Претпријатието изврши промена на сметководствената политика на евидентирање на приходите од радиодифузна такса од готовинска на пресметковна основа.

Во септември 2017 година, со измени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски Услуги, радиодифузната такса е укината. Со овие измени пропишано е обезбедување на средства за финансирање на радиодифузната дејност со средства од Буџетот на РМ. Распределбата на средствата помеѓу корисниците на средствата не е променета.

Приходи од услуги

Претпријатието ги нуди следните услуги:

- проектирање, изведба и одржување на радиостаници;
- монтажа и одржување на радиодифузни уреди, антенски системи и електрични инсталации;
- изведба и издавање уверение за измереното заземјување на радио станиците;
- проектирање, изведба и одржување на кабловски дистрибутивни системи;
- контрола и мерење на изведените кабловски дистрибутивни системи како и издавање на уверение за истите;
- контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Македонија со радиотелевизиски сигнали;
- промет на склопови, уреди и опрема од радиодифузната и комуникациската дејноста;
- издавање под наем на комуникациски линкови и емитување на радио и телевизиски програми;
- издавање под наем на дел на инфраструктурата на објектите (деловен простор), а заради инсталирање на радиодифузна, комуникациска и друга опрема, како и издавање под наем на веќе инсталираната опрема и уреди;
- одржување на функционални системи, консалтинг и инженеринг услуги од областа на радиодифузијата.

Наведените услуги, согласно Ценовникот на претпријатието од 04.04.2007 година, се групирани во 6 групи: интелектуални и консултантски услуги, наем на инфраструктура, наем на траси и емитување, монтажа, одржување и останати услуги. Во Ценовникот се исто така дадени условите за користење на услугите како и применливите попусти.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските номинирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

2.4 Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно со одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

2.5 Материјални средства

Материјалните средства на Претпријатието се состојат од земјиште, градежни објекти, опрема и возила и инвестиции во тек.

Основните средства на Претпријатието иницијално се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на материјалното средство (недвижности, постројки и опрема) се состои од набавна цена со вклучени царини и даноци кои не се одбиваат, по намалување за износите за трговски попусти и рабати и сите други трошоци кои се потребни да се доведе средството во сегашната локација и состојба за да биде spremно за користење онака како што тоа го бара раководството на Претпријатието.

Земјиштето се признава по набавна вредност. Во согласност со домашната регулатива истото не е предмет на амортизација.

Опремата и возилата се признаваат по набавна вредност во која е вклучена цена на набавка, даноци кои не се одбиваат и други трошоци потребни средството да се доведе до посакуваната локација и состојба неопходна за извршување на оперативните цели.

Книговодствената вредност на средствата е предмет на редовна опсервација за можни оштетувања, особено кога одредени настани укажуваат дека книговодствената вредност не може да се надомести. Доколку вакви показатели постојат и книговодствената вредност е поголема од проценетата надоместлива вредност, вредноста на средството се намалува до износот на надоместливата вредност.

Амортизацијата се пресметува со користење на праволиниска метода по стапки кои го отсликуваат употребниот век на користење на средствата.

Основните стапки на амортизација се:

	2016 %	2015 %
Згради	2,5%	2,5%
Компјутери	25%	25%
Опрема за производство и дистрибуција на	5%	5%
електрична енергија		
Погонски и деловен инвентар	10%	10%

На средствата книжени на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не се пресметува амортизација.

2.6 Залихи

Залихите на претпријатието се состојат од залиха на материјали, резервни делови и залиха на ситен инвентар. Залихите се водат по набавна вредност. Набавната вредност се состои од фактурна вредност, царини и даноци и поврзани трошоци како што се транспортни трошоци, трошоци за ракување и други трошоци кои директно се поврзани со набавката. Залихите на ситен инвентар целосно се отпишуваат во момент кога се ставаат во употреба, но остануваат во евиденција заради следење.

2.7 Парични средства и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти на Претпријатието се состојат од Денари и странска валута на сметки во банка, и парични средства во благајна.

2.8 Испратнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки вишок

Претпријатието учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Претпријатието нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

2.9 Побарувања од комитенти

Побарувањата од комитентите се прикажани според нивната номинална вредност намалена за соодветни износи на исправки за сомнителни побарувања. Проценката за исправка се прави врз дел или врз целиот износ на побарувањата од купувачи кога според мислењето на раководството истите нема да бидат наплатени.

2.10 Поврзани субјекти

Поврзани субјекти се сметаат дека се оние кои имаат значајна улога во донесување на финансиските и оперативните одлуки на Претпријатието. Мнозинскиот, односно единствен сопственик на Претпријатието е Владата на Република Македонија која има значајно влијание врз Претпријатието, а со тоа и моќ да го контролира неговото работење во целина.

2.11 Државни поддршки

Претпријатието добива државни поддршки во вид на основни средства и субвенции. Сметководствениот третман на државните поддршки е во согласност со МСС 20-Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, каде што поддршката во основни средства се признава како приход врз рационална и систематска основа во период неопходен истиот да се усогласи со соодветните трошоци. Поддршките во форма на субвенции се признаваат целосно како приход во периодот.

2.12 Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Претпријатието се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2016 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

2.13 Вложување во недвижности

Вложувањето во недвижности, во согласност со МСС 40 - Вложување во недвижности, се евидентира посебно во моментот кога станува очигледно дека Претпријатието од средството ќе се стекне со идни финансиски користи што нему му припаѓаат, односно за зголемување на капиталот или двете. Првично, вложувањето во недвижности се признава според нивната набавна вредност. После иницијалното признавање, последователните трошоци можат да се капитализираат во вложувањето во недвижност единствено доколку се очекува зголемување на идните користи. Сите останати последователни трошоци се евидентираат како трошок за периодот.

2.14 Јавни набавки

Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.136/2007 година) и измените и дополнувањата на Законот објавени во "Службен весник на РМ" бр. 130/2008, бр.97/2010, бр.53/2011 и 185/2011 година, како и следните прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот:

Ред. број	Назив на прописот	Објавен/Извор
1.	Методологија за изразување критериуми за доделување на договори за јавни набавки во бодови	Министерство за финансии на Република Македонија
2.	Правилник за форма и содржина на огласите и известувањето при доделување на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
3.	Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за водење записник за отварање на понуди	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
4.	Правилник за формата и содржината на образецот од извештајот за спроведување на постапката за јавна набавка	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
5.	Уредба за видовите и активностите на градење кои се предмет на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.158/07
6.	Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги	"Службен весник на Република Македонија" бр.157/07
7.	Упатство за пополнување на Извештајот за спроведена постапка	Министерство за финансии на Република Македонија
8.	Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи	Влада на Република Македонија
9.	Правилник за содржина на тендерска документација	"Службен весник на Република Македонија" бр.19/08
10.	Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата при доделување на договорите за јавните набавки	бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во примена од 01.01.2008
11.	Правилник за формата и содржината на извештајот од спроведената постапка	"Службен весник на Република Македонија" бр.2/08
12.	Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот за евиденција на постапките со барањата за прибирање на понуди	бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со примена од 01.01.2008 година
13.	Правилник за начин на користење на електронски систем за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија
14.	Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
15.	Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008

2.15 Фундаментален принцип на транспарентност

Во согласност со членот 8 од Законот за јавните претпријатија, Претпријатието својата дејност ја врши според принципот на транспарентност.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Приходи од услуги- радиодифузна такса	150,121	208,377
Приходи од наемнини	20,484	20,631
	170,605	229,008

Во 2012 година, јавното претпријатие изврши промена на книговодствената политика за евидентирање на приходите од радиодифузна такса од готовинска основа на пресметковна основа и истата доследно ја применува и во 2017 година.

4. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Приходи од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски	3,643	8,978
Одложен приход од државни поддршки	75,213	107,120
Останати приходи	324	6,085
Средства за финансирање на радиодифузна дејност	39,000	0
	118,180	122,183

6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Потрошени материјали	278	576
Трошоци за енергија	27,512	29,089
Резервни делови	2,600	11,940
Отпис на ситен инвентар	766	479
	31,156	42,084

6. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Транспортни услуги	123	95
Пошта, телефон, телеграф	1,082	1,184
Трошоци за одржување	10,822	13,813
Комунални услуги	990	893
Наемнини	2,361	2,051
Осигурување	226	255
Банкарски услуги	220	187
Останати услуги	290	639
	16,114	19,117

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Плати за вработените-брuto	54,919	58,200
Надоместоци за вработените	631	384
Трошоци за службени патувања	1,264	1,417
Трошоци за УО и НО	1,353	1,808
	58,167	61,809

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Репрезентација и пропаганда	91	128
Даноци и придонеси што не зависат од резултатот	1,038	605
Договорни услуги –адвокатски трошоци	1,562	263
Вредносно усогласување на побарувања од комитенти	1,655	6,714
Вредносно усогласување на побарувања за радиодифузна такса	39,617	47,932
Останати оперативни трошоци	2,792	8,010
	46,76	63,652

9. ФИНАНСИСКИ ТРОШОЦИ - НЕТО

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Негативни курсни разлики	(19)	(87)
Трошоци за камати	(43)	(1,515)
Позитивни курсни разлики	3	1
Приходи од камати	1,322	1,568
	1,263	(33)

10. ДАНОК НА ДОБИВКА

Тековните трошоци за данокот на добивка се пресметуваат според Законот за данок на добивка кој се применува во Република Македонија. Законскиот данок на добивка во 2017 од 10%.

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Добивка (загуба) пред оданочување	51,076	53,380
Данок на добивка 10%	(5,525)	(7,149)

11. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ
НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Денарски жиро сметки	178,221	182,997
Девизна сметка	881	1,008
Парични средства во благајна – Денари	27	43
Припаид картички за гориво	30	507
	179,159	184,555

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Побарувања од купувачи во земјата	67,911	67,911
Исправка на вредност на побарувањата од купувачи	(51,465)	(50,952)
Побарување за радиодифузна такса	442,906	442,983
Исправка на вредност за побарувања за радиодифузна такса	(440,439)	(442,983)
Побарување за дадени аванси	223	24
	19,136	16,983

13. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Побарувања од вработени	176	201
	176	201

14. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Материјали во магацин	31,984	33,373
Резервни делови	838	840
Ситен инвентар во магацин	3,381	3,294
Ситен инвентар во употреба	6,274	6,013
Исправка на вредност на ситен инвентар во употреба	(6,274)	(6,013)
	36,203	37,507

15. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Обврски кон добавувачи во земјата	6863	23,995
Обврски за нефактурирани стоки (проекти)	364	69
Обврски по добиени средства од Владата на РМ за реализирање на проектот –Компјутер за секое дете	0	10,260
Обврска кон добавувачи во странство	4915	0
Обврска по пренаманети средства за судски спор ТАРБС	1,830	1,830
	13972	36,154

16. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Обврска за ДДВ	400	1,541
Даноци и придонеси од плата	1,415	1,535
Обврска за персонален данок	20	62
Обврска за ДД	30,047	30,968
Обврски за плати и надоместоци	3,007	3,291
Обврски за наемнини	101	35
Останати обврски	5,249	6,786
Обврска за резервација на штети	1,061	1,061
	41,300	45,279

17. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Договор за безкаматна позајмица од Буџет на РМ за сервисирање на доспеан долг за електрична енергија склучен со Министерство за финансии на РМ Број на Договор: 08-30571/2 од 08.08.2008 Рок на доспевање: 31.12. 2008		
- главница	10,000	10,000
	10,000	10,000

18. ОБВРСКИ ЗА ОДЛОЖЕН ПРИХОД ОД ДРЖАВНИ ПОДДРШКИ

	Во илјади Денари	
	Година што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Обврски за одложен приход:		
-Донација од МРТВ за III-та РА и ТВ мрежа и донација од Норвешка Влада за дигитализација на микробранови врски	20,150	20,150
-Проект Дигитализација	87,819	162,442
	107,969	182,592

Износот од Ден 107,969 илјади (2016: Ден 182,592 илјади) се основни средства (опрема, нематеријални средства и вложувања во подготовка) добиени како државна поддршка, и корегирани за ефектот на одложен приход.

19. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

Доверител	Тековен дел	Нетековен дел
	2017	2017
Министерство за финансии	5,340	7,322
	5,340	7,322

Финансиската обврска од Ден 12,662 илјади се однесува на остатокот по Договорот за регулирање на вкупното достасано побарување на Министерството за финансии по основ на користени кредити од Париски и лондонски клуб на доверители, склучен на 07.07.2015 година. Со наведениот договор, долгот за неплатени обврски за користени кредити од Париски и лондонски клуб на доверители се утврдува динамика на отплата од 61 месечни

рати со каматна стапка во висина на референтната каматна стапка во РМ(4% камата во моментот на склучување на спогодбата). Спогодбата е со својство на извршна исправа, и во случај на непочитување дава основ за присилно наплатување на остатокот од долгот од страна на доверителот.

20. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Државен капитал (Основна главнина)

Структурата на основната главнина на Претпријатието на 31 декември 2015 и 2016 година, според тековната состојба од Централниот Регистар на Република Македонија е следна:

	% структура		Во илјади Денари	
	2016	2015	2016	2015
<u>Сопственик</u>				
Влада на Република Македонија	100%	100%	-	-
Вкупно основна главнина	100%	100%	-	-

Од горе наведениот приказ е евидентно дека во Претпријатието е дефиниран титуларот на сопственост-Владата на Република Македонија, меѓутоа, не е утврдена вредноста на истиот во Централниот Регистар на Република Македонија.

Задолжителна резерва

Претпријатието има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши сè до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на 10% од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба.

21. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИТЕ РИЗИЦИ

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Претпријатието се обврски кон добавувачи, салда кај банки и парични средства, побарувања од купувачите и краткорочни и долгорочни финансиски обврски, кои претставуваат максимална експонираност на кредитен ризик кон финансиските средства.

Даночен ризик

Македонската легислатива е предмет на разни интерпретации и чести промени.Интерпретациите на даночната легислатива кои се применуваат од страна на даночните власти врз трансакциите и активностите на Претпријатието, можат да не коиндицираат со оние на раководството.Како резултат на тоа, одредени трансакции можат,според мислење на даночните власти, да бидат предмет на оданочување, а Претпријатието може да биде приморано да плати дополнителни даноци, казни и камати, кои по својот обем можат да бидат значителни. Документацијата на Претпријатието останува отворена за контрола од страна на даночните власти за период од десет години.

22. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Сите трансакции со поврзани субјекти се извршени на вообичаен начин и под услови слични со оние кои се дадени на не-поврзани субјекти. Односите со поврзани субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година се следни:

Во 000'Денари

31 Декември, 2017

31 Декември, 2016

Влада на Република Македонија

(оснивач)

Субвенција од средства на Буџет на Република Македонија	39,000	0
---	--------	---

23. СУДСКИ ПОСТАПКИ

Јавното претпријатие води 5 парнични постапки пред надлежните судови во вкупна вредност од 46.426.00 илјади денари.

Против јавното претпријатие, како прво тужена страна во предмет број КО337/13, заедно со уште две јавни институции, поведени се две постапки за надомест на нематеријална штета од страна на семејствата на погинатите. Постапките се во фаза на обезбедување на докази за подготвително рочиште.

24. ВАЛУТЕН КУРС

Официјален девизен курс применет на Еур на 31 декември 2017 и 2016 година е следниот:


Во Денари

	<u>31 декември 2017</u>	<u>31 декември 2016</u>
Еур	61,4907	61,4812

ЈП Македонска радиодифузија

В.д. Директор

М.р. Абдула Бајрами



Овластен сметководител

Снежана Стојановска

